


МНОЖЕЊЕ



1) Пополни ја табелата:

x ↗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1										
2		4								
3										
4										
5										
6				24						
7										
8										
9									81	
10										

2) Пополни ги празните квадратчиња.

$$\begin{array}{l} 3 \cdot \square = 24 \quad \square \cdot 3 = 24 \quad 7 \cdot 9 = \square \quad 9 \cdot \square = 63 \quad \square \cdot 2 = 14 \quad 7 \cdot 2 = \square \\ 5 \cdot \square = 35 \quad \square \cdot 5 = 35 \quad 9 \cdot 6 = \square \quad 6 \cdot \square = 54 \quad \square \cdot 4 = 20 \quad 4 \cdot 5 = \square \\ 7 \cdot \square = 42 \quad \square \cdot 7 = 42 \quad 8 \cdot 9 = \square \quad 9 \cdot \square = 63 \quad \square \cdot 3 = 12 \quad 3 \cdot 4 = \square \end{array}$$

Доколку ги смениме местата на производите производот _____ .

3) Пресметај и пополни:

$$\begin{array}{l} 7 \cdot 5 + 54 = \underline{\hspace{2cm}} \quad 31 - 3 \cdot 7 = \underline{\hspace{2cm}} \quad 29 + 5 \cdot 7 = \underline{\hspace{2cm}} \\ 53 + 8 \cdot 7 = \underline{\hspace{2cm}} \quad 7 \cdot (74 - 65) = \underline{\hspace{2cm}} \quad (3 + 7) \cdot 7 = \underline{\hspace{2cm}} \end{array}$$

4) Кој знак $<$, $=$, $>$ треба да стои во кругот за да биде точно :

$$23 - 5 \cdot 7 \quad \bigcirc \quad 3 \cdot 7 + 18$$

$$2 + 4 \cdot 7 \quad \bigcirc \quad (2+4) \cdot 7$$

$$4 \cdot 7 + 29 \quad \bigcirc \quad 12 + 6 \cdot 7$$

$$7 \cdot 7 + 8 \quad \bigcirc \quad 31 - 3 \cdot 7$$

$$(3+7) \cdot 7 \quad \bigcirc \quad 7 \cdot (7+3)$$

$$9 \cdot 7 \quad \bigcirc \quad 7 \cdot 9$$

5) Еден работник треба да пренесе 4 кутии со шишиња. Во секоја кутија има по 8 шишиња. Колку вкупно шишиња треба да пренесе работникот?

Решение: _____

Одговор: _____

6) Одреди го бројот што е 7 пати поголем од бројот 8.

Решение: _____

Одговор: _____

7) Ако ги одземеме броевите 63 и 47, а потоа разликата ја зголемиме 7 пати. Кој број ќе го добиеме?

Решение: _____

Одговор: _____

8) Кој број ќе се добие ако од бројот 80 се одземе производот на броевите 7 и 6.

Решение: _____

Одговор: _____

9) Мирко има 8 денари. Сестра му има 9 пати повеќе од Мирко. Колку денари има сестра му на Мирко?

Решение: _____

Одговор: _____

10) Ивана прочитала книга за шест дена. Секој ден читала по 8 страници. Колку страници има книгата?

Решение: _____

Одговор: _____